



|        |             |
|--------|-------------|
| Датум: | 27.04.20202 |
| Тема:  | Пролет      |

**Возрасна група: 4-6 години**

|                    |   |
|--------------------|---|
| Дневна активност:  | <b>Кој живее на ливадата</b>  |
| Цел на активноста: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Да се поттикнува за учество во драматизации и поттикнување на желбата за прифаќање на игра на улоги;</li><li>- Да се поттикнува кон активно учење низ проекти и низ други форми на учење;</li><li>- Да се поттикне кон графичко и ликовно изразување на доживувањата, емоциите и потребите;</li></ul>   |
| Стандард:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Детето може да слуша и да разбира говорен јазик.</li><li>- Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови работи.</li><li>- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност.</li></ul>   |
| Активност          | <b>Мали пријателчиња-инсекти</b>  |
| Опис на активноста | Со децата се разговара за жителите на ливадата. Инсектите се многу мали животни со различни карактеристики. Повеќето од нив одат, но постојат и такви кои летаат со помош на нивните крилца, а некои дури и да скокаат. Имаат тело, три пара нозе, два пара крилца, а на главата имаат очи и две антени со кои примаат пораки, звуци и движења. Иако се мали тие се многу вредни. Исто како и на нас луѓето, и тие имаат потреба од воздух, храна и вода. Некои од нив се корисни, но некои може да бидат и штетни (објаснете зошто). |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>Тие исто така имаат свои семејства: мравки, пчелки, буба мари, пајаци.</p> <p><b>*Жители на ливадата-говорна игра</b></p> <p>Заедно со децата гледајте го клипот <a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo">https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo</a></p> <p>и децата нека ги именуваат инсектите.Опишете ги поединечно секој инсект како изгледа.</p> <p><b>*Измислена приказна-говорна игра</b></p> <p>Изработете кукли-инсекти за прстињата и играјте со детето (нека се претстави како инсект, или измислете ваша приказна која ќе ја споделите со нас)</p> <p><b>*Мојот инсектариум-ликовна игра</b></p> <p>Децата ги цртаат инсектите и ги бојат на хартија, а потоа изработуваат апликации кои ги лепат на теглата (нацртајте ја ако немате принтер)-ИНСЕКТАРИУМ.</p> <p>На крајот бројат колку инсекти има и го цртаат бројот што одговара до теглата (3..4..6..).</p> |
| Потребни материјали                   | видео, колаж хартија, фломастер, ножички, листови  |
| Прикачување на слика, линк, или видео | <p><b>*видео клип</b></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo">https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo</a></p> <p><b>*Жители на ливадата-кукли за прстиња-ликовна игра</b></p>   |



**\*Мојот инсектариум-математичка игра**



(3...4...6)

**Возрасна група: 3-4 години**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Цел на активноста: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Да се поттикнат кај детето знаења и способности за препознавање и класификација на животните според местото на живеење, според родот и карактеристиките;</li><li>- Да се усовршува способноста да комбинираат секвенции на неколку моторички движења</li></ul> |
| Стандард:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Детето ги набљудува и опишува карактеристиките на живиот свет-инсекти;</li><li>- Детето е свесно за своето тело во однос на постоењето други подвижни и неподвижни објекти.</li></ul>  |
| Активност          | <b>Жители на ливадата-мали пријателчиња</b>  |
| Опис на активноста | Со децата се разговара за жителите на ливадата. Инсектите се многу мали животни со различни карактеристики. Повеќето од нив одат. Но постојат и такви кои летаат со помош на нивните крилца, а некои дури и да скокаат. Иако се мали тие се многу вредни. Исто   |




|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
|                                       | <p>како и на нас луѓето, и тие имаат потреба од воздух, храна и вода. Гледајте го видео клипот и именувајте ги инсектите заедно.</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo">https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo</a></p> <p><b>*Јас сум, јас сум...-дидактичка игра</b></p> <p>Со децата изработете коцка и нацртајте ги инсектите. Детето ја фрла коцка и го именува инсектот што ќе му се падне, го кажува звукот на инсектот-ономатопеја или прави некое движење на инсектот.</p> <p><b>*Пајакова мрежа-подвижна игра</b></p> <p>Со селотејп или волница направете мрежа на пајак помеѓу два зида или столчиња и детето нека поминува низ мрежата.</p> |
| Потребни материјали                   | Листови хартија, фломастер, лепак, селотејп, волница   |
| Прикачување на слика, линк, или видео | <p><b>*Видео клип</b></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo">https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo</a></p> <p><b>*Јас сум, јас сум...-дидактичка игра</b></p> <div data-bbox="532 1144 1318 1669" data-label="Image"></div>  |
|                                       | <p><b>*Пајакова мрежа-подвижна игра</b></p>  |



**Возрасна група: 2-3 години**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Дневна активност:  | <b>Жители на ливадата-мали пријателчиња</b>  |
| Цел на активноста: | <ul style="list-style-type: none"><li>- Да се поттикнува кон активно учење низ други форми на учење;</li><li>- Да се поттикнува самостојноста во истражувањето, разликувањето и именувањето на одредени основни бои, текстура простор, форми, облици на предмети во две и три димензии;</li></ul>  |
| Стандард:          | <ul style="list-style-type: none"><li>- Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови работи;</li><li>- Детето демонстрира интерес за учество во разни форми на визуелна креативност.</li></ul>   |
| Активност          | <b>Слетај пчелко, слетај пеперутке</b>   |
| Опис на активноста | <p>Со децата се разговара за жителите на ливадата. Инсектите се многу мали животни. Повеќето од нив одаат, но постојат и такви кои летаат со помош на нивните крилца, а некои дури и да скокаат. Иако се мали тие се многу вредни.</p> <p>Со децата гледајте го видео клипот<br/><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo">https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo</a></p> |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
|                                       | <p>и поттикнете го детето да ги именува инсектите со што ќе го збогати неговиот речник и ќе го вежба изговорот на гласовите.</p> <p><b>*Мојата убава алка-пеперутка/пчелка-ликовна игра</b></p> <p>Како награда изработете алка со инсектот кој што детето само ќе го избере: пеперуга, пчела, буба мара или сл. Дозволете му на детето да ја обои алката.</p>  |
| Потребни материјали                   | Листови, фломастери, ножички  |
| Прикачување на слика, линк, или видео | <p><b>*видео клип</b></p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo">https://www.youtube.com/watch?v=KVK7wil_7Qo</a></p> <p><b>*Мојата убава алка-пеперутка/пчелка-ликовна игра</b></p> <p><a href="https://www.pinterest.com/pin/521713938086345240/">https://www.pinterest.com/pin/521713938086345240/</a></p>  |

**Возрасна група: 0-2 години**

|           |  |
|-----------|--|
| Стандард: | -Детето демонстрира способност да истражува и да открива нови работи |
| Активност | <b>Каде се инсектите?</b>  |
| Опис на   | Разговарате со детето за пеперутка, буба мара и за други инсекти и   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| активност                             | <p>покажувајќи слики од нив.</p> <p>Потоа може заедно да ја слушате и танцувате на песничката „ПЕПЕРУТКА“ <a href="https://www.youtube.com/watch?v=19BWKQeBS3I">https://www.youtube.com/watch?v=19BWKQeBS3I</a>.</p> <p>Исто така во длабока пластична здела можете да ставите вода и топчиња и играчки кои плуваат и се во различни бои; детето да ги "лови" со цедалка или со кутлача и да ги префрлува во друг сад.</p> |
| Потребни материјали                   | Една поголема здела, пластични капачиња, цедалка   |
| Прикачување на слика, линк, или видео |  <p>Best Toys 4 Toddlers</p> <p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=19BWKQeBS3I">https://www.youtube.com/watch?v=19BWKQeBS3I</a></p>   |